



СЛУЖБЕНИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vespnik SR

Makedonija

91001 Skopje

fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 16 август 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XLI

Цена на овој број е 120 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

533.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/85), во член 2 став 4 по зборот: „казни“, во македонското издание нема измени.

Член 2

Во член 14 став 3 во седмиот ред одозгора, во македонското издание нема измени, а во осмиот ред, по зборот: „пресмета“ се додаваат зборовите: „основниот и посебниот“.

Член 3

Во член 15 став 2 по зборот: „средства“, се додава зборот: „што“.

Член 4

Во член 16 став 5 зборовите: „од став 1 на овој член“ се бришат.

Во став 6 зборовите: „од став 1 на овој член“, се бришат.

Член 5

Во член 17 став 1 во претпоследниот ред по зборот: „опрема“ се додава зборот: „основниот“.

Во став 6 во седмиот ред одозгора, по зборовите: „односно на“ се додава зборот: „пазарната“. По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Одредбите од овој член се однесуваат и на уништување на производите кое не настанало поради дејството на виша сила.“

Член 6

Во член 18 точка 2 во тринаесеттиот ред бројот: „6“, се заменува со бројот: „5“.

Член 7

Во изданието на македонски јазик нема измени.

Член 8

Во член 32 став 4 во четвртиот ред одозгора, по зборот: „договор“ се додаваат записка и зборовите: „односно

во посебни спецификации што се составен дел на тој договор.“

Член 9

Во член 34 став 1 бројот: „35“ се заменува со бројот: „33“.

Член 10

Во член 36 став 1 бројот: „37“ се заменува со бројот: „33“.

Член 11

Во член 41 ст. 3 и 4 последните реченици се бришат.

Член 12

Во член 42 став 1 точка 2 зборовите: „точка 6“ се бришат. Во точка 3 од тој член зборот: „само“ се брише.

Став 4 се брише.

Во став 5 последната реченица се брише.

Во став 6 во шестиот и 23 ред одозгора, зборовите: „точка 6“ се бришат.

Во став 8 зборовите: „точка 6“ се бришат, а во петтиот ред одоздола бројот: „7“ се заменува со бројот: „6“.

Член 13

Во член 52 став 2 четвртиот ред одоздола, зборовите: „ги утврдува разликите“ се заменуваат со зборовите: „ја утврдува разликата“, а во истиот ред зборот: „што“ се заменува со зборот: „која“.

Член 14

Во член 53 став 5 по точка 12 се додаваат десет нови точки кои гласат:

„13) за велосипедизам: тркачки велосипеди и велосипедски спринтерки;

14) за кревање тегови: тегови;

15) за борење: струњачи, кукли, специјални боречки обувки;

16) за фудбал: голови, мрежи, топки, плитки и длабоки копачки;

17) за ракомет: голови, мрежи и топки;

18) за рагби: голови, мрежи и топки;

19) за хокеј на трева: голови, мрежи, топки за хокеј и палки;

20) за лизгање и хокеј на мраз: лизгалки, специјални обувки, стапови, пакови, голови, мрежи, кациги и лична опрема за хокејаши;

21) за скијање: скии, прангии за скии (врзови, рабници, делови), стапови и специјални скијачки обувки (ски-буцки и др.), специјална скијашка облека;

22) за пливаче, скокање во вода и ватерполо: голови, мрежи и голови за ватерполо, штици за скокови во вода;“.

Досегашната точка 13 станува точка 23.

Член 15

Во член 55 став 1 зборот во заградата: „продажба“ се заменува со зборот: „предавање“.

Член 16

Во член 56 став 3 зборот: „фактурите“ се заменува со зборот: „евиденциите“.

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Кога купувачот со продавачот ќе договори продажна цена во која е содржан (вкalkулиран) и данокот на промет (продажба на секундарни сировини на крајни потрошувачи, јавна продажба) од така договорената продажна цена се пресметува данок со примена на пресметаните пропишани даночни стапки.“

Досегашниот став 8 станува став 9.

Член 17

Во член 63 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Во образецот ДП-ак се искажува пресметаната акон- тација на данокот на промет само за периодот од 15 де- на.“

Член 18

Во член 66 зборот: „ДП-ак“ се заменува со зборот: „ДП-а“, а последната реченица се брише.

Член 19

Во член 74 став 3 во втората реченица зборовите: „и на- лозите“ се бришат.

Член 20

Во член 76 став 4 алинеја трета точката 2 се брише. Во став 13 од тој член, во осмиот ред одозгора зборовите: „и на- лозите“ се бришат.

Член 21

Во објаснението за пополнување на образецот ДП-а за колона девет во заградата зборовите: „без данокот“ се заменуваат со зборовите: „со данокот“.

Член 22

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де- нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-8408/1
7 август 1985 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

534

Врз основа на член 51 став 1 точка 6 од Законот за за- штита на населението од заразните болести што ја загро- зуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти- та пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИ- ТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕ- МИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ЗА ЛИЦАТА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ТАА ОБВРСКА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Задолжителна имунизација, серопротифакса и хеми- опротифакса против заразните болести определени во чл.

25 и 27 од Законот за заштита на населението од заразни болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: определени заразни болести), се врши под условите и на начинот што се определени со овој правилник.

Член 2

За задолжителна имунизација против определени за- разни болести, во смисла на овој правилник, се употребу- ваат биолошки препарати приготвени од мртви или живи доволно ослабени (атенуирани) причинители на заразни болести или нивни производи, што се внесуваат во човеч- киот организам заради негова активна имунизација.

Член 3

За задолжителна имунизација, серопротифакса и хе- миопротифакса против определени заразни болести, во смисла на овој правилник, се употребуваат само средства што одговараат на условите утврдени со прописите за производство и промет на лекови и што се одобрени за употреба согласно со прописите за пуштање на лекови во промет.

Член 4

Задолжителна имунизација против одделни заразни болести може да се врши со поединечно давање на една вакцина (моновакцина) или, против повеќе заразни болес- ти – со давање на мешани (комбинирани) вакцини или со истовремено давање на повеќе вакцини (симултано вакци- нирање).

Член 5

Имунизација со комбинирани вакцини може да се врши:

- 1) против дифтерија и тетанус (Di-Te);
- 2) против дифтерија, тетанус и голема кашлица (Di-Te-Per);
- 3) против црвен тифус и тетанус;
- 4) против детска парализа (помешани сите три типо- ви).

Член 6

Симултано вакцинирање може да се врши:

- 1) против црвен тифус и детска парализа;
- 2) против детска парализа, дифтерија и тетанус;
- 3) против детска парализа, дифтерија, тетанус и голе- ма кашлица;
- 4) против колера и жолта треска;
- 5) против беснило и тетанус.

Член 7

Задолжителна имунизација против определени зара- зни болести, по правило, се врши преку цела година (кон- тинуирано вакцинирање).

Задолжителна имунизација може да се врши и во оп- ределен период во населби во кои не е организирана здравствена служба (кампањско вакцинирање).

Кампањско вакцинирање на лица кои подлежат на за- дожителна имунизација во населби од став 2 на овој член се врши во согласност со годишниот план за имунизација на организацијата на здружен труд во областа на здрав- ството која ќе врши задолжителна имунизација.

Населбите од став 2 на овој член и времето за врше- ње на задолжителна имунизација на лицата во тие насел- би се утврдуваат со годишниот план за имунизација што го донесува организацијата на здружен труд во областа на здравството.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 3 на овој член, имунизација против детска парализа не може да се врши во периодот од 1 јули до 1 ноември, освен ако се врши по епидемиолошки индикации.

Член 8

Епидемија на една заразна болест претставува привремена контраиндикација за спроведување на имунизацијата против други заразни болести во траење на максималната инкубација за болеста што се појавила во епидемијата.

Епидемијата на заразна болест против која се врши имунизација, не претставува контраиндикација за имунизација на лицата против таа болест.

Член 9

По завршената имунизација против определени заразни болести може да се почне имунизација против други заразни болести по истекот на 21 ден а по имунизацијата против туберкулоза – по истекот на 42 дена.

Член 10

Континуирано вакцинирање се спроведува сè додека не бидат имунизирани сите лица кои подлежат на задолжителна имунизација, освен лицата кај кои постојат трајни контраиндикации.

Ако во која и да е населба или во делот од населба во кој се спроведува кампањско вакцинирање бројот на имунизирани лица против мали сипаници не достигне 95%, а против други заразни болести 90% од бројот на лицата кои подлежат на задолжителна имунизација против тие болести, мора да се врши дополнителна имунизација додека не се достигне пропишаниот процент.

Член 11

Вакцините и другите средства наменети за имунизација и серопротекција против определени заразни болести мораат до употребата да се чуваат под условите што ги утврдил производителот.

Условите за чување на вакцина односно на друго средство за имунизација или серопротекција мораат да бидат означени на секое оригинално пакување.

Член 12

На задолжителна имунизација против определени заразни болести не подлежат лицата кај кои лекарот ќе утврди дека постојат контраиндикациите пропишани со овој правилник, сè додека постојат тие контраиндикации.

Член 13

Контраиндикации за имунизација против било која и да е од определените заразни болести (општи контраиндикации) се:

- 1) фебрилна состојба;
- 2) заразна болест – до крајот на периодот на реконвалесценција;
- 3) тешки заболувања на хематопоезискиот апарат во фаза на влошување;
- 4) потешки оштетувања на функцијата на бубрезите;
- 5) срцеви заболувања во фаза на декомпензација;
- 6) алегија на која и да е состојка на вакцината што се дава;
- 7) состојби на намален имунитет, вродени или настани поради применување на терапија со зрачење, кортикостероиди или цитостатски лекови;
- 8) состојба по пресадување на одделни делови од човечкото тело заради лекување;
- 9) состојба по примена на трансфузија на крв, односно имуноглобулин – до истекот на периодот од три месеци од примената на трансфузијата, односно имуноглобулинот, а по примената ексангвино трансфузија – до истекот на шест месеци;

10) невообичаена реакција на претходната доза на вакцина.

Контраиндикации за имунизација на лицата во смисла на точ. 3, 7, 8 и 9 став 1 од овој член постојат ако имунизацијата се врши со биолошки препарати приготвени од живи атенуирани причинители на заразни болести.

Контраиндикациите во смисла на точ. 3, 4, 5, 7, 8 и 9 став 1 на овој член и времето на траење на контраиндикацијата се утврдуваат врз основа на соодветната медицинска документација.

Освен контраиндикациите од став 1 на овој член при имунизацијата против одделни од определените заразни болести ќе се земаат предвид и посебните контраиндикации за имунизација против тие болести ако е тоа пропишано со овој правилник.

Член 14

Контраиндикациите за имунизација против определени заразни болести ги утврдува лекарот кој врши односно под чиј надзор се врши имунизација, со преглед на лицата кои подлежат на задолжителна имунизација – пред пристапувањето кон имунизација.

Контраиндикациите за имунизација на одделни лица против определени заразни болести можат да бидат привремени или трајни.

Ако постојат привремени контраиндикации за имунизација против определени заразни болести на одделни лица, лекарот што ќе ги утврди тие контраиндикации ќе го запише тоа во основната документација (картон на имунизација) ќе го предели местото и времето на дополнителната имунизација на тие лица, а ако постојат трајни контраиндикации, должен е да го запише тоа во основната документација и да издаде за тоа потврда.

Член 15

Организацијата на здружен труд во областа на здравството која во текот на спроведувањето на задолжителна имунизација ќе утврди невообичаена реакција, го известува за тоа надлежниот републички, односно покраински орган, на образецот Извештај за несаканите попатни појави во текот на спроведувањето на задолжителна имунизација против заразни болести, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 16

Под имунизација против определени заразни болести, во смисла на овој правилник, се подразбира и вакцинирање и ревакцинирање на лицата кои подлежат на задолжителна имунизација, ако со овој правилник не е определено поинаку.

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1. Имунизација против туберкулоза

Член 17

На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат:

- 1) лицата во првата година од животот;
- 2) лицата во завршното одделение на основно училиште, односно во тринаесеттата година од животот (ревакцинација), а на подрачјата на кои постојат епидемиолошки индикации, може да се воведат уште една ревакцинација меѓу првата и тринаесеттата година од животот, односно при запишувањето во основно училиште;
- 3) лицата до 25 години возраст кои се посебно изложени на туберкулозна инфекција, и тоа: лицата кои биле во семеен контакт со заболел од туберкулоза и лицата кои

почнуваат работа во организациите на здружен труд во областа на здравството што се занимаваат со дијагностика и лекување на туберкулоза.

Член 18

Вакцинирање на децата во првата година од животот се врши во породилните домови, при отпуштањето од породилен дом, а на децата родени надвор од породилен дом – до наполнетите два месеци од животот. Децата кои не се вакцинирани во породилните домови односно до два месеци од животот, мораат да се вакцинираат до крајот на првата година од животот.

Доказ дека вакцинирањето на лицата од став 1 на овој член успеало претставува вакциналниот белег. Контрола на вакциналниот белег се врши од 3 до 6 месеци по вакцинирањето. Децата кои немаат вакцинален белег, мораат веднаш да се вакцинираат, а ако постојат контраиндикации – по престанувањето на контраиндикацијата.

Член 19

Имунизација против туберкулоза се врши со BCG вакцина која се дава интрадермално во пределот на делтоидниот мускул на левата надлактица во доза од 0,1 ml суспензија (0,075 mg BCG бацил). Вакцинирање на новороденчиња се врши на истиот начин, со тоа што се применува BCG вакцина со наполоа помала концентрација BCG бацил од претходно наведената.

Имунизација на лицата во првата година од животот се врши без претходно туберкулинско тестирање, а на сите други лица кои подлежат на задолжителна имунизација со претходно тестирање со туберкулин. Тестирањето се врши со интрадермално примање на инекции од 0,1 ml туберкулин (3 туберкулински единици) PPD – RT 23 во предната страна од левата подлактица. Се вакцинираат само лицата кои на внесување од туберкулин реагираат негативно (трансферзален пречник на индурацијата во кожата помал од 6 mm).

Член 20

Покрај контраиндикациите од член 13 на овој правилник за имунизација против туберкулоза на новороденчиња постојат и следните контраиндикации: *periphagus gravis neonatorum*, *icterus neonatorum gravis* i *lues congenita*.

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица

Член 21

На задолжителна имунизација против дифтерија подлежат лицата од наполнетите три месеци до наполнетите 14 години.

Ако заболувањата од дифтерија се појават во епидемиска форма, на задолжителна имунизација против дифтерија подлежат и лицата постари од 14 години кои можат да бидат изложени на опасност од зараза.

Имунизација против дифтерија на лица постари од седум години, се врши само со вакцина која е посебно приготвена за таа цел.

Член 22

На задолжителна имунизација против тетанус подлежат лица од наполнети три месеци до наполнети 18 години, а во случај на повреда – и лица постари од 18 години.

Член 23

На задолжителна имунизација против голема кашлица, подлежат лица од наполнети три месеци до наполнети пет години.

Член 24

Задолжителна имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица, се врши со вакцинирање со комбинирана вакцина против тие болести (Di-Te-Peg вакцина).

Член 25

На вакцинирање против дифтерија, тетанус и голема кашлица подлежат лица од наполнетите три месеци до наполнетите 12 месеци живот.

Ако поради кои и да е причини имунизацијата од став 1 на овој член не е извршена во предвидениот рок или е извршена нецелосно, мора да се изврши во периодот по наполнетите 12 месеци до наполнетите пет години живот на детето.

Член 26

На вакцинирање против дифтерија и тетанус, подлежат и лица од наполнетите пет до наполнетите 13 години, ако дотогаш не се вакцинирани против тие болести, ако не се комплетно вакцинирани или ако нема докази дека се вакцинирани. Вакцинирањето се спроведува со комбинирана вакцина против тие болести (Di-Te вакцина), а за вакцинирање по наполнети седум години се применува посебно приготвена вакцина (Di-Te pro adultis).

Член 27

На задолжително вакцинирање против тетанус подлежат и лицата од наполнетите тринаесет до наполнетите 18 години, а во случај на повреда – и по тој период, ако дотогаш не се вакцинирани против таа болест или не се комплетно вакцинирани, ако нема докази за вакцинирањето или ако изминале повеќе од 10 години од последното вакцинирање.

Член 28

Првото ревакцинирање се врши против дифтерија, тетанус и голема кашлица по истекот на една година до истекот на две години од денот на целосното вакцинирање.

Второто ревакцинирање се врши против голема кашлица во четвртата, а најдоцна до наполнетата петта година.

Третото ревакцинирање се врши против дифтерија и тетанус при запишувањето во прво одделение основно училиште.

Четвртото ревакцинирање се врши против дифтерија и тетанус во завршното одделение на основното училиште.

Петтото ревакцинирање се врши против тетанус во завршната година на втор степен насочено образование.

Член 29

Вакцинирање против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на три дози, а против дифтерија и тетанус – со давање на две дози соодветна вакцина.

Растојанието меѓу две примања вакцина не смее да биде пократко од еден ни подолго од три месеци. По исклучок растојанието меѓу втората и третата доза не може да биде подолго од пет месеци.

Лицето кое во растојанијата од ст. 1 и 2 на овој член ги примило пропишаните дози вакцина, подлежи на повторно вакцинирање.

Ревакцинирање против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на една доза соодветна вакцина.

Член 30

Покрај контраиндикациите предвидени во член 13 на овој правилник, како контраиндикации за имунизација против голема кашлица се сметаат прогресивно-еволативните заболувања на централниот нервен систем.

3. Имунизација против детска парализа

Член 31

На задолжителна имунизација против детска парализа подлежат лицата од наполнетите три месеци до наполнетите 14 години.

Член 32

Вакцинирање против детска парализа почнува непосредно по наполнетите три месеци и мора да се изврши во целост до наполнетите 12 месеци живот.

На вакцинирање против детска парализа подлежат и лицата од наполнетите 12 месеци до наполнетите 13 години живот ако порано не се вакцинирани или не се комплетно вакцинирани, или ако нема докази за извршената вакцинација.

Член 33

Имунизација против детска парализа се врши со жива орална вакцина.

Вакцинирање се врши со три дози тритипна вакцина против детска парализа во растојание што не смее да биде пократко 42 дена.

Ревакцинирање се врши со давање на една доза тритипна вакцина против детска парализа.

На првото ревакцинирање против детска парализа подлежат лицата од член 31 на овој правилник по истекот на една година до истекот на две години од денот на извршеното целосно вакцинирање.

Второ ревакцинирање против детска парализа се врши при запишувањето во прво одделение основно училиште, а трето ревакцинирање во завршното одделение на основното училиште односно на 14 години.

Член 34

Покрај контраиндикациите предвидени во член 13 на овој правилник, како контраиндикација за имунизација против детска парализа се смета тонзилектомија, и тоа во периодот од 14 дена од денот кога е извршена.

4. Имунизација против мали сипаници

Член 35

На имунизација против мали сипаници подлежат лицата од наполнети 12 месеци до наполнети 14 години возраст.

Вакцинирањето против мали сипаници почнува по наполнети 12 месеци, а мора да се изврши најдоцна до наполнети 18 месеци возраст.

Ако од кои и да се причини вакцинирањето не е извршено во периодот од став 2 на овој член, тоа се врши во периодот од наполнети 18 месеци до наполнети 14 години возраст.

Ако постојат епидемиолошки индикации според процената на епидемиолошката служба, имунизација против мали сипаници е задолжителна и за лицата од 10 до 12 месеци возраст, со тоа што таквите лица мораат повторно да се вакцинираат во периодот од 15 месеци до 24 месеци возраст.

Имунизација против мали сипаници се врши со една доза соодветна жива, атенуирана вакцина.

Покрај контраиндикациите предвидени во член 13 на овој правилник, како контраиндикации за имунизација против мали сипаници се сметаат прогресивно-еволативните заболувања на централниот нервен систем.

Член 36

На имунизација против мали сипаници подлежат и лицата од наполнети 18 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување на вакцинираните, епидемија на мали сипаници кај децата од таа возраст) што ги утврдил надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина и ако од претходното вакцинирање против мали сипаници изминало повеќе од една година.

5. Имунизација против беснило

Член 37

На имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило, и тоа:

1) лице што га каснало или на друг начин повредило бесно и на беснило сомнително диво или домашно животно;

2) лице што га каснало куче или мачка на непознат имател, што не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

3) лице што го каснало куче или мачка, што во рок од 10 дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат;

4) лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слuzницата или оштетување на кожата;

5) лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Член 38

Задолжителна имунизација против беснило се врши со давање на концентрирани вакцини против беснило од култура на ќелии со минимална заштита од 2,5 интернационални единици, со пет дози вакцина веднаш по утврдувањето на индикацијата нулевиот, третиот, седмиот, четрнаесеттиот и триесеттиот ден.

На лица што се вакцинирани против беснило во случај на повторно повредување им се даваат три дози вакцина против беснило нулевиот, третиот и седмиот ден ако од вакцинирањето поминало помалку од една година. Ако од вакцинирањето поминало повеќе од една година а помалку од три години, вакцинирањето се врши со три дози вакцина против беснило, при истовремена примена на серо-профилакса, а ако поминале повеќе од три години, мора да се изврши комплетно вакцинирање.

Истовремено со имунизацијата против беснило се врши имунизација и против тетанус, со вакцинирање односно ревакцинирање.

Член 39

Одредбите на чл. 9 и 13 од овој правилник не се однесуваат на имунизацијата против беснило.

6. Имунизација против жолта треска, колера и црвен тифус

Член 40

На задолжителна имунизација против жолта треска подлежат лицата што патуваат во земја во која постои таа

болест или во земја која бара имунизација против таа болест, а се врши со давање на една доза вакцина, најдоцна 10 дена пред денот на заминувањето на патување.

На задолжителна имунизација против колера подлежат лицата што патуваат во земја која бара имунизација против таа болест, а се врши со давање две дози вакцина во растојание од најмалку осум дена.

Член 41

На задолжителна имунизација против црвен тифус, подлежат сите лица според следните епидемиолошки индикации, и тоа:

1) лицата вработени на чистење канализација, чистење септички јами, отстранување губре и други отпадни материи од населби;

2) лицата што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус.

Покрај лицата од став 1 на овој член, на задолжителна имунизација подлежат и лицата според епидемиолошките индикации што ќе ги утврди надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 42

Вакцинирање против црвен тифус се врши со давање две дози вакцина во растојание кое не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго од три месеци, а ревакцинирање се врши со давање на една доза вакцина.

Член 43

Ревакцинирање на лицата што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на вакцинирањето и се обновува по истекот на три години од тој ден, се додека се вработени на определени работи односно се додека постои некоја од причините од член 41 на овој правилник.

Член 44

Освен контраиндикациите предвидени во член 13 на овој правилник, како контраиндикации за имунизација против црвен тифус се сметаат бременоста во текот на целото траење и првите три месеци по породувањето, како и определени години на возраст на лицата, и тоа до три години, и преку 60 години возраст.

III. СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1. Серопрофилакса против беснило

Член 45

Серопрофилакса против беснило е задолжителна за сите лица од член 37 на овој правилник.

Серопрофилакса против беснило се врши веднаш по утврдувањето на индикацијата, со истовремено давање на првата доза вакцина против беснило.

Член 46

Серопрофилакса против беснило се врши со давање на повреденото лице соодветна доза хуман антирабичен имуноглобулин или антирабичен имуноглобулин добиен од коњ.

Ако серопрофилакса се спроведува со имуноглобулин добиен од коњ, мора со соодветна проба да се утврди

дека повреденото лице не е преосетливо на тој серум и, по потреба, да се изврши десензибилизација пред давањето на серум.

2. Серопрофилакса против тетанус

Член 47

Серопрофилакса против тетанус е задолжителна за сите повредени односно ранети лица што не се вакцинирани против тетанус, што се нецелосно вакцинирани, за кои нема доказ дека се вакцинирани и ако од последното вакцинирање односно ревакцинирање поминале повеќе од 10 години.

Серопрофилакса против тетанус се дава веднаш по утврдувањето на индикацијата, со истовремено давање на првата доза антитетанусна вакцина.

Член 48

Серопрофилакса против тетанус се врши со давање на повреденото односно ранетото лице соодветна доза хуман антитетанусен имуноглобулин или антитетанусен имуноглобулин добиен од коњ.

Ако серопрофилакса се спроведува со имуноглобулин добиен од коњ, мора со соодветна проба да се утврди дека повреденото односно ранетото лице не е преосетливо на тој серум и, по потреба, да се изврши десензибилизација пред давањето на серум.

3. Хемиопрофилакса против колера

Член 49

Заштита со лекови (хемиопрофилакса) против колера е задолжителна за сите лица:

1) за кои ќе се утврди или посомнева дека биле во непосреден допир со заболени лица или со лица за кои постои сомневање дека заболеле од колера или со бацилоносители на таа болест (семејни контакти);

2) кои употребувале храна или вода што е загадена или се сомнева дека е загадена со причинители на колера.

Хемиопрофилакса против колера се врши со давање соодветна доза тетрациклин.

4. Хемиопрофилакса против туберкулоза

Член 50

Хемиопрофилакса против туберкулоза е задолжителна за:

1) лицата до наполнетата трета година возраст што не биле вакцинирани против туберкулоза, а кои реагираат на туберкулин со позитивна туберкулинска реакција во пречник поголем од 6 mm (спонтани туберкулински реактори);

2) лицата до 14 години што бурно реагираат на туберкулин (индурација преку 20 mm) а кои живеат во контакт со активен туберкулозен болан;

3) лицата што од кои и да се причини примаат кортикостероиди подолго од 30 дена, а кои имаат секвели на туберкулозно заболување.

Хемиопрофилакса на туберкулоза се врши со давање соодветни дози на лекови во траење од шест месеци.

5. Хемиопротифилакса притив маларија**Член 51**

Хемиопротифилакса против маларија е задолжителна за сите лица што заминуваат во земји или подрачја во кои постои ендемија на маларија.

Хемиопротифилакса против маларија се врши со давање соодветни дози лекови за хемиопротифилакса на маларија, водејќи сметка за резистенцијата на причинителите, на седум дена пред заминувањето, за време на престојот и шест недели по враќањето на лицата од земјата односно подрачјето во кое постои ендемија на маларија.

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ**Член 52**

Задолжителна имунизација против определени заразни болести се спроведува според програмата за имунизација што за секоја година ја донесува органот надлежен за работи на здравството во републиката односно во автономната покраина.

Во програмата за имунизација од став 1 на овој член се определува времето за вршење на имунизација против одделни заразни болести, како и групите лица што подлежат на задолжителна имунизација.

Организациите на здружен труд во областа на здравството вршат задолжителна имунизација против определени заразни болести врз основа на годишните планови за имунизација.

Член 53

Организацијата на здружен труд во областа на здравството што врши задолжителна имунизација против определени заразни болести мора да располага со разладни уреди за чување и транспорт на вакцина, со потребна опрема и соодветен стручен персонал и мора да ги исполнува пропишаните санитарно-технички и други услови предвидени со овој правилник и со други прописи, а кога тоа е предвидено со овој правилник – мора да има и овластување за вршење имунизација против одделни заразни болести што го издал надлежниот орган.

Член 54

За вршење имунизација, по правило, се употребуваат брзгалка и игла за еднократна употреба, а другите брзгалки и игли мораат да се стерилизираат по секоја употреба.

За работата врз имунизација со вакцини што се даваат парентерално, организациите на здружен труд во областа на здравството што ја спроведуваат имунизацијата мораат да имаат подготвени ампули адреналин, некој кортизонски препарат со брзо дејствување, ампули на калциум за интервенска примена и некој антихистамински препарат.

Член 55

Имунизација против жолта треска и беснило вршат организациите на здружен труд во областа на здравството кои за вршење на имунизација против тие болести ќе ги овласти надлежниот републички односно покраински орган.

Органот од става 1 на овој член е должен за издадени-те овластувања за вршење имунизација да го известува

Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

На лицето кое поради патување во определена земја подлежи на имунизација против колера и жолта треска, организацијата на здружен труд во областа на здравството, што извршила имунизација, е должна да му издаде уверение за тоа, на образецот пропишан со Меѓународниот здравствен правилник.

Член 56

По барање на другите лица што подлежат на имунизација против некоја од определените заразни болести или по барање на нивните законски застапници, лекарот што извршил имунизација на тие лица е должен да издаде потврда за тоа.

Член 57

Проверка на вакциналниот статус на лицата се врши:

- 1) при уписот во сите видови предучилишни организации на здружен труд;
- 2) при уписот во првите одделенија на основното и средното образование;
- 3) при стапувањето во ЈНА и заминувањето на младински работни акции;
- 4) при повреда или ранување во смисла на член 36 од овој правилник;
- 5) при прием на деца и младинци на болничко лекување.

Проверката се состои во давање докази на одговорното лице со поднесување на соодветна документација за сите претходни имунизации.

Врз основа на утврдената состојба за претходните имунизации, се спроведува вакцинација односно ревакцинација во согласност со одредбите од овој правилник.

Член 58

Организацијата на здружен труд во областа на здравството што спроведува задолжителна имунизација добива од соодветната служба на општествено-политичка заедница податоци за новородените деца, како и за доселените, отселените и умрените деца и за младината до наполнети 18 години возраст.

Член 59

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/80).

Член 60

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-981
19 јуни 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

ИЗВЕШТАЈ

ЗА НЕСАКАНИТЕ ПОПАТНИ ПОЈАВИ*) ВО ТЕКОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Организација на здружен труд во областа на здравството _____

Адреса _____ Телефон _____

Име и презиме на лекарот што пријавува несакана попатна појава _____

Презиме, име на таткото, име и адреса на имунизираното лице _____

Пол _____ Година на возраст _____ Тежина _____ Височина _____

Вид на примени имунобиолошки препарат (вакцина, серум...) _____

Производител _____ Датум на производството _____ Серија _____

Број _____ Датум на примената _____ Примена доза _____ Начин на примена (i.m.; i.c.; s.c.) _____

Дали и колку дози од тој препарат лицето примило во текот на животот, која година и претходни реакции _____

Претходни реакции на други имунобиолошки препарати (препарат, реакција) _____

Примени лекови пред или по примената на имунобиолошкиот препарат и несакани реакции на тие лекови (лек, реакција) _____

Заболувања во моментот на примањето на препаратот:

– што му биле познати на лекарот (вакцинаторот) _____

– што не му биле познати на лекарот (вакцинаторот) _____

Несакана
попатна
појава:

Дијагноза _____ Датум на почетокот _____

Опис (тек, симптоми) _____

Применета терапија _____

Исход: Оздрување
Трајно оштетување
Смрт
Непознато

Други податоци и забележувања во поглед на примената на ист препарат во популацијата и обемот на такви или слични несакани попатни појави _____

*) Како несакана попатна појава за целите на овој извештај се смета секоја невообичаена реакција на имунобиолошки препарат која во упатството на производителот не е назначена како очекувана, односно секоја компликација. Извештајот се пополнува врз основа на член 15 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемиопротекција против зарани болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/85)

535.

Врз основа на член 51 став 1 точка 8 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ И ЗА СУЗБИВАЊЕ НА КОЛЕРА, ЧУМА, ВИРУСНИ ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ, ЖОЛТА ТРЕСКА И МАЛАРИЈА

Член 1

Лицата кои патуваат во земја во која постои колера, чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска или ендемија на маларија или се враќаат во Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија од земја во која постои некоја од тие болести, се должни, покрај мерките и обврските пропишани со Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја, да ги исполнат и посебните санитарни и други услови предвидени со овој правилник.

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на лицата кои патуваат во земји во кои не постои колера ако во тие земји патуваат заради учествување на разни масовни собири на кои учествуваат и лица од земји во кои постои колера.

Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита ги известува републичките и покраинските органи надлежни за работи на здравството и органите надлежни за внатрешни работи во кои земји постојат колера, чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска и ендемија на маларија.

Член 2

Лицата кои патуваат во земјите од член 1 на овој правилник во кои постои ендемија на маларија, во тие земји можат да патуваат само ако се претходно заштитени со лекови против таа болест.

Член 3

За лицата кои заминуваат во земјите од член 1 на овој правилник во група поголема од 10 лица, организаторот на патувањето е должен да состави список, со податоци за годината на раѓање, местото и адресата на живеалиштето, бројот на патната исправа и бројот на личната карта и да му го достави на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита најдоцна три дена пред денот на почетокот на патувањето. Заедно со списокот организаторот на патувањето е должен да достави извештај за денот на поаѓањето на пат, видот на превозното средство, земјите во кои ќе патуваат и за денот на враќањето, со назначување на граничниот премин при заминувањето и при враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 4

Лицата кои патуваат на масовни собири во земјите од член 1 став 2 на овој правилник можат да патуваат во тие земји и да се враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија само со авион или со брод.

Ако лицата од став 1 на овој член патуваат во група поголема од 50 лица, организаторот на групното патување е должен да обезбеди во придружбата на секоја група, во заминување и во враќање, да се наоѓа најмалку еден лекар со соодветна медицинска опрема и лекови.

Член 5

Лицата од член 4 на овој правилник се должни при враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да дадат податоци за својата здравствена состојба за време на патувањето и да се подложат на здравствен преглед.

Лицата од став 1 на овој член не можат да внесуваат вода ниту други животни намирници. Водата односно другите животни намирници што ќе се затекнат кај тие лица при нивното враќање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе им се одземат и ќе се уништат по извршената дезинфекција.

Член 6

Лицата кои се враќаат од земја во која постои ендемија на маларија, се должни во рок од седум дена од денот на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да се подложат на здравствен преглед во организацијата на здружен труд во областа на здравството во која ќе ги упати сојузниот санитарен инспектор.

Лицата кои за време на престојот во земја во која постои ендемија на маларија боледувале од маларија или од друга болест следена со висока температура, остануваат под здравствен надзор на организацијата од став 1 на овој член за време од две години од денот на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на лицата кои престојувале во земја во која постои ендемија на маларија во времето кога не постои опасност од пренесување на таа болест (пасивна сезона).

Член 7

Лицата што доаѓаат од земји во кои постои колера, чума односно вирусни хеморагични трески, се ставаат под

здравствен надзор во траење од 5 дена – ако е во прашање колера, 6 дена – ако е во прашање чума и 14 дена – ако се во прашање вирусни хеморагични трески.

Лицата ставени под здравствен надзор мораат секојдневно да се јавуваат во определената организација на здружен труд во областа на здравството и да се подложуваат на потребните здравствени прегледи.

Член 8

Лицата за кои ќе се утврди или ќе се посомнева дека биле во непосреден допир со заболени лица или со лица за кои постои сомневање дека заболеле од чума или од вирусни хеморагични трески, се ставаат во карантин во траење од 6 дена – ако е во прашање чума односно 14 дена – ако се во прашање вирусни хеморагични трески.

Карантинот се состои во ограничување на слободата на движењето и во здравствени прегледи за време на траењето на карантинот.

Член 9

Одредбите од член 6 на овој правилник се однесуваат и на странците кои во Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе се вработат, школуваат или стручно усовршуваат, а доаѓаат од земји во кои постои ендемија на маларија.

Организациите на здружен труд, другите организации и органи кај кои ќе се вработат, школуваат односно стручно усовршуваат странците од став 1 на овој член, се должни да обезбедат вршење на потребните здравствени прегледи односно здравствен надзор над тие лица за време на нивниот престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 10

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за мерките за заштита од внесување на колера, големи сипаници и маларија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/75 и 8/80).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-981
19 јуни 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

536.

Врз основа на член 51 став 1 точка 1 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА И ЗА ДАВАЊЕ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ОДДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 1

Организациите на здружен труд во областа на здравството што вршат лабораториски испитувања на причинителите на одделни заразни болести (во натамошниот текст: микробиолошки лаборатории) и организациите на

здружен труд во областа на здравството што вршат проверување (идентификација) на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагнозата (во натамошниот текст: референс-лаборатории) водат податоци и даваат известувања за причинителите на одделни заразни болести, под условите и на начинот што се пропишани со овој правилник.

Член 2

Микробиолошките лаборатории и референс-лабораториите водат податоци за испитувањата што ги вршат заради утврдување на дијагнозата, и тоа:

1) за испраќачот на материјалот и видот на материјалот што го земаат односно примаат заради лабораториско испитување;

2) за потеклото на материјалот и датумот на приемот на материјалот чие лабораториско испитување се врши;

3) за видот на лабораториските испитувања и методите по кои се вршени тие испитувања;

4) за резултатите од лабораториското испитување на причинителите на одделни заразни болести.

Член 3

Микробиолошките лаборатории и референс-лабораториите податоците за испитувањата што ги вршат ги запишуваат во основната медицинска документација или во други средства за водење евиденција определени со пропис на надлежниот републички односно покраински орган и им даваат известувања за причинителите на одделни заразни болести само на организациите на здружен труд, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации, на државните органи и на поединци определени со овој правилник.

Член 4

Микробиолошката лабораторија што врши лабораториско испитување на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагнозата, им дава известувања за причинителите на заразните болести утврдени со лабораториското испитување што го вршела:

1) на организацијата на здружен труд, на друга самоуправна организација и заедница односно на поединец по чие барање е вршено лабораториско испитување;

2) на органите надлежни за вршење надзор над спречувањето и сузбивањето на заразните болести, на барање од тие органи;

3) на референс-лабораториите што вршат проверување на лабораториското испитување на причинителите на одделни заразни болести.

Член 5

Микробиолошката лабораторија што врши лабораториско испитување на причинителите на беснило, пегав тифус или Bril-Cinserova болест, детска парализа, колера, чума, лепра, повратна треска, грип, легионарска болест, маларија, големи сипаници, вирусни хеморагични трески и на причинителите на заразно труење со храна предизвикано со салмонели, задолжително доставува извадоци од изолираниот материјал чиешто испитување го вршела референс-лабораторијата што врши идентификација на причинителите на определени заразни болести заради утврдување на дијагнозата.

Член 6

Референс-лабораторијата, што врши проверување на лабораториските испитувања на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагнозата, им дава известувања за резултатите од проверувањата на тоа испитување:

1) на организацијата на здружен труд, на друга самоуправна организација и заедница, односно на поединец на

чие барање е вршено лабораториско испитување на причинителот на одделна заразна болест;

2) на републичкиот односно покраинскиот завод за здравствена заштита на чие подрачје е идентификуван причинителот на заразната болест;

3) на Сојузниот завод за здравствена заштита.

Член 7

Во случај на заразни болести од член 5 на овој правилник, микробиолошките лаборатории и референс-лабораториите, на барање од надлежните органи, даваат вонредни известувања за текот и за резултатите од испитувањата. Таквите известувања можат да бидат доверливи, за што одлучува републичкиот, покраинскиот односно сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството.

Член 8

Микробиолошките лаборатории и референс-лабораториите годишните извештаи за испитувањата што ги вршеле ги доставуваат до републичкиот односно покраинскиот завод за здравствена заштита на чија територија се наоѓаат, како и до Сојузниот завод за здравствена заштита.

Член 9

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд во областа на здравството која врши лабораториски испитувања на причинителите на одделни заразни болести или организацијата на здружен труд која врши проверување на лабораториските испитувања на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагнозата:

1) ако во рамките на својата дејност не води или неуредно ги води податоците за лабораториското испитување пропишани со овој правилник (член 2);

2) ако во рамките на својата дејност не им даде известување за причинителите на одделни заразни болести на организациите, органите, заедниците односно поединци на кои е должна да им даде известување или ако даде известување за причинителите на одделни заразни болести спротивно на одредбите од овој правилник или не даде вонредни известувања за текот и резултатите од испитувањата (чл. 3, 4, 6 и 7).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд во областа на здравството од тој став.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и начинот на водење податоци за лабораториските испитувања и за давање известувања за причинителите на одделни заразни болести („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/81).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-981
19 јуни 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

537.

Врз основа на член 51 став 1 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

Член 1

Организациите на здружен труд во областа на здравството и други организации на здружен труд (во натамошниот текст: организациите) можат да вршат дезинфекција, дезинсекција односно дератизација заради спречување и сузбивање на заразни болести, ако ги исполнуваат условите во поглед на соодветни стручни работници, опрема и средства и другите услови пропишани со овој правилник.

Член 2

Дезинфекција, дезинсекција односно дератизација заради спречување и сузбивање на заразни болести можат да вршат организациите што имаат:

- 1) лекар одговорен за спречување односно сузбивање на заразни болести, поради кои се врши дезинфекција, дезинсекција односно дератизација;
- 2) потребен број работници со виша или средна медицинска подготовка од санитарна насока;
- 3) следна опрема, односно средства, и тоа:
 - а) за вршење дезинфекција:
 - рачна, моторна и електрична прскалка;
 - апарати за аеросол;
 - опрема за хлорирање на вода и компаратор;
 - б) за вршење дезинсекција:
 - рачен, моторен и електричен запрашувач;
 - апарат за фумигација, ако користи фумиганти;
 - в) за вршење дератизација:
 - фрижидер;
 - опрема за подготвување, носење и поставување на средства за дератизација;
 - опрема за собирање и отстранување на пцовисани глодачи и
 - уред за спалување.

Освен условите од став 1 на оваа точка, организациите мораат да обезбедат заштитна облека и обувки, зависно од опремата односно средствата со кои се работи, специјални заштитни маски со соодветни филтри, апарат за давање кислород, аптека со потребни антидоти, како и друга опрема која овозможува безбедна работа на изведувачите и заштита на човековата средина.

- 4) следни простории и тоа:
 - а) за сместување и чување на средствата за дезинфекција, дезинсекција односно дератизација;
 - б) за подготвување на средствата за дезинфекција, дезинсекција односно дератизација;
 - в) за вршење дезинфекција и дезинсекција на материјалот што им се донесува;
 - г) за одржување на личната хигиена.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-981

19 јули 1985 година

Белград

Претседател

на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

538.

Врз основа на член 51 став 1 точка 5 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕБОЛЕЛЕ ЦРЕВЕН ТИФУС, БАЦИЛАРНА ДИЗЕНТЕРИЈА ИЛИ САЛМОНЕЛОЗА

Член 1

Здравствени прегледи на лица што преболеле од цревен тифус, бациларна дизентерија или салмонелоза, како и здравствен преглед на лица за кои се сомнева дека носат заразни бацити на тие болести, се врши на начинот и под условите што се определени со овој правилник.

Член 2

Здравствени прегледи на лица што преболеле цревен тифус, бациларна дизентерија или салмонелоза или се сомнева дека лицата носат заразни бацити на тие болести (во натамошниот текст: бацилоносители) организираат и вршат организациите на здружен труд во областа на здравството (во натамошниот текст: здравствени организации) што надлежните органи во републиката односно во автономната покраина ќе ги определат за организирање и вршење на тие прегледи.

Член 3

Здравствен преглед на лице што преболело од цревен тифус опфаќа бактериолошки преглед на изметот и мочката.

Бактериолошкиот преглед од став 1 на овој член се врши три пати. Првиот преглед се врши по истекот на седум дена од денот на престанокот на лекувањето, а другите прегледи се вршат во растојание од најмалку 24 часа од претходниот преглед.

Ако резултатите од прегледот од став 2 се негативни, се врши повторен преглед по истекот на шест месеци од последниот негативен бактериолошки преглед.

Член 4

Здравствениот преглед на лице што преболело бациларна дизентерија или салмонелоза опфаќа бактериолошки преглед на изметот.

Бактериолошкиот преглед од став 1 на овој член се врши три дена последовно од денот на престанокот на клиничките знаци на болеста.

Член 5

Здравствен преглед на бацилоносителите на цревен тифус опфаќа бактериолошки преглед на изметот и мочката.

Здравствен преглед на бацилоносителите на цревен тифус започнува по истекот на триесет дена од денот на утврдувањето на бацилоноста.

Бактериолошки преглед на изметот и мочката се врши еднаш месечно сè додека со три наода последовно не се утврди дека лицето не излучува бацити на разнаста болест од која боледувало.

Член 6

Ако во рок од една година од започнатиот здравствен преглед бацилоносителите на цревен тифус не добијат најмалку три наода последовно дека лицето не излачува различни бацили, таквото лице се смета за хроничен бацилоносител и подлежи на натамошни здравствени прегледи кои се вршат еднаш годишно и кои опфаќаат бактериолошки преглед на изметот и мочката.

Член 7

Здравствен преглед на бацилоносителите на бациларна дизентерија односно салмонелоза започнува по истекот на пет дена од денот на утврдувањето на бацилоносителството.

Здравствен преглед на бацилоносителот на бациларна дизентерија или салмонелоза опфаќа бактериолошки преглед на изметот и се врши во растојание од најмалку 24 часа, сè додека со два наода последовно не се утврди дека лицето не излачува различни бацили на бациларна дизентерија или салмонелоза.

Член 8

Здравствената организација определена за вршење на здравствен преглед на бацилоносителите на цревен тифус, бациларна дизентерија или салмонелоза е должна да води евиденција за бацилоносителите на тие болести на определена територија на образецот К, кој е отпечатен со овој правилник и е негов составен дел.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-981
19 јуни 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Горге Јаковлевиќ, с.р.

Образец К

Датум _____

Буква _____

КАРТОН НА БАЦИЛОНОСИТЕЛОТ

Назив на причинителот (на бацилот) _____

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

Презиме, татково име и име _____

Ден, месец и година на раѓањето _____

Занимање _____

Место _____ Општина _____ СР/САП _____

Адреса на станот: место _____

улица _____ број _____ општина _____

_____ СР/САП _____

Боледувал од: _____ до _____

Установен како бацилоносител на ден _____ Медицинска контрола врши _____

Дали бацилоносителот подготвува јадење дома, да-не; надвор од куќата да-не _____

Дали бацилоносителот работи со животни артикли и каде _____

Дали домашните се занимаваат со продажба на животни артикли и кои _____

ЗДРАВСТВЕНИ ПРИЛИКИ ДОМА:

Нужник: има – нема; со јама – без јама; јамата: прописана – непрописана; приклучена канализација: да – не; одговара на хигиенскиот стандард: да – не;

Снабдување со вода: индивидуално – јавно; од водовод – цистерна – бунар – извор; бунар: хигиенски – нехигиенски; извор; асаниран – неасаниран.

Начин на отстранување на домашни отпадоци: _____

губриште: бетонирано – ископано – на земја.

Се преселил во (целосна адреса) : _____

ДОМАШНИ

	Презиме и име	Возраст односно година на раѓањето	Сродство со бацилоносителот
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7. до 9.			

Опачина на Образецот К

МЕДИЦИНСКА КОНТРОЛА

Број на лабораторискиот дневник	Резултати од бактериолошките прегледи		Забелешка
	измет	мочка	

ИНФЕКЦИИ ОД БАЦИЛОНОСИТЕЛОТ

Име и презиме	Година на раѓање	Врска со бацилоносителот	Адреса
---------------	------------------	--------------------------	--------

АСАНАЦИИ:

Потребни: _____

Спроведени: _____

539.

Врз основа на член 51 став 1 точка 4 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦАТА СТАВЕНИ ПОД ЗДРАВСТВЕН НАДЗОР ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 1

Здравствените прегледи на лицата ставени под здравствен надзор заради спречување на заразни болести (член 21 од Законот за заштита на населението од заразни болести) што ја загрозуваат целата земја се врши во обемот, на начинот и под условите што се пропишани со овој правилник.

Член 2

Здравствениот преглед на лицата вработени во производството или прометот со животни намирници или снабдување на населението со вода за пиење, кои на своите работи и работни задачи доаѓаат во непосреден допир со животни намирници односно со вода за пиење, опфаќа:

- 1) лекарски преглед на заразни болести што можат да се пренесуваат со животни намирници, односно со вода за пиење и на гнојни заболувања;
- 2) земање материјали и бактериолошки преглед на изметот на салмонела и шигела;
- 3) земање материјали и лабораториски преглед на изметот на паразити: *Enterobius (Oxyuris) vermicularis*, *Hy-menolepis papae*, *Taenia Solium* и *Lambliа intestinalis*.

Здравствениот преглед на лицата вработени во производството или прометот на млеко и млечни производи, сладолед и други слаткарски производи или на подготвување храна во кујни, покрај прегледот од став 1 на овој член, опфаќа земање материјал од грлото и носот и бактериолошки преглед на *Staphylococcus aureus koagulaza* позитивен според епидемиолошките индикации.

Член 3

Ако при лекарскиот преглед се посомнева дека прегледаното лице боледува од некоја заразна болест која може да се пренесе со животните намирници или со водата за пиење, ќе се земе потребен материјал и ќе се извршат лабораториските прегледи што се потребни заради потврдување на дијагнозата.

Ако при лекарскиот преглед се утврди дека прегледаното лице има воспаление на горните дишни патишта, ќе се земе брис од грлото и носот и ќе се изврши бактериолошки преглед на *Staphylococcus aureus koagulaza* позитивен. Ако бактериолошкиот наод е позитивен, се вршат повторни прегледи на брисот од грлото и носот, сè до добивање на негативни наоди.

Член 4

Здравствениот преглед на лицата вработени во училишта и други организации на здружен труд за деца и младина, на лица кои во организациите на здружен труд во областа на здравството се занимаваат со прегледи, лекување, нега и услужување на болни и лица кои работат во производството, опремувањето и издавањето на лекови или на друг начин во текот на работата доаѓаат во непосреден допир со лекови, како и лицата што работат во производството или прометот на козметички средства, опфаќа:

- 1) лекарски преглед на туберкулоза на белите дробови;
- 2) рендгенска снимка на белите дробови, ако со лекарскиот преглед се посомнева на туберкулоза на белите дробови.

Здравствениот преглед на лицата вработени во претшколски организации на здружен труд, покрај прегледот од став 1 на овој член опфаќа бактериолошки преглед на изметот на салмонела и шигела.

Член 5

Здравствениот преглед на лицата вработени во организациите на здружен труд и во дуќани за укажување на хигиенска нега на населението (јавни бањи, берберници, фризерски и козметички салони и др.) опфаќа:

1) лекарски преглед на туберкулоза на белите дробови и на гнојни и паразитарни заболувања на кожата и слузокожата;

2) рендгенска снимка на белите дробови, ако со лекарскиот преглед се посомнева на туберкулоза на белите дробови.

Член 6

Здравствениот преглед на лицата што во Социјалистичка Федеративна Република Југославија доаѓаат од земји во кои има маларија, опфаќа земање на крв и преглед на причинителите на маларија ако лицето е под температура.

Член 7

Резултатите од здравствените прегледи на лицата од член 1 на овој правилник, се запишуваат во санитарната книшка отпечатена спрема образецот што е даден кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-981
19 јуни 1985 година

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

(Прва страна на корицата)

САНИТАРНА КНИШКА

(Прва внатрешна страна)

Санитарна книшка
Регистарски број на книшката _____
Место и датум на издавањето на книшката _____

М. П. _____
(потпис на лекарот)

(Втора внатрешна страна)

Податоци за прегледаното лице

Презиме _____
Име _____
Место и година на раѓањето _____
Број на личната карта и место каде е издадена _____

(Трета внатрешна страна)

Реден број	Вид на болеста	Име на организацијата на здружен труд во областа на здравството што извршила здравствен преглед	Број на амбулантниот, односно лабораторискиот дневник	Резултат од здравствениот преглед
1	Туберкулоза			
2	Гнојни заболувања на кожата и слузокожата			
3	Други заразни и паразитирани болести			
4	Бацилоносност			

Врз основа на извршените здравствени прегледи, е утврдено дека _____ не*) – боледува и дека – не излачува бацили на заразни болести определени во Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја. Според тоа, прегледаното лице не – ги исполнува пропишаните посебни здравствени услови за работа.

Место и датум на прегледот _____
(потпис на лекарот)
М. П. _____

*) непотребното да се прецрта

(текстот на четвртата, петтата, шестата, седмата, осмата, деветтата и десеттата внатрешна страница е идентичен со текстот на третата внатрешна страна)

540.

Врз основа на член 51 став 1 точка 2 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 1

На задолжително пријавување во смисла на овој правилник подлежат заболување, смрт или епидемија од заразна болест, сомнение дека постои заболување од колера, чума, голема сипаница, жолта треска, пегав тифус или вирусна хеморагична треска, секое лачење на бацили на превен тифус, салмонелоза и бациларна дизентерија, секое носење на антиген на вирусна жолтица од типот В и паразит – причинител на маларија како и секое повредување од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно.

Член 2

Пријавата од член 1 на овој правилник ја поднесува организацијата на здружен труд од областа на здравство-

то (во натамошниот текст: здравствената организација) која ќе утврди постоење на заболување односно сомневање дека постои заболување или смрт од заразна болест од став 1 на овој правилник.

Пријавата од став 1 на овој член се пополнува во дупликат и еден примерок од пријавата му се доставува на органот односно на здравствената организација определена за следење на движењето на заразните болести и водење евиденција за заразните болести на територијата на општината на која се појавила епидемија односно заболување или смрт од заразна болест или други состојби од член 10 на Законот, а вториот примерок – до органот односно здравствената организација определена со републички односно покраински пропис.

За лицето кое заболело од детска парализа, дифтерија, црвен тифус, паратифус А или В, капаец или сифилис, а кое нема живеалиште на територијата на општината на која се појавила болеста, покрај пријавата во смисла на став 1 од овој член здравствената организација која ќе утврди некое од тие заболувања го известува и органот надлежен за работи на санитарната инспекција на општината на чија територија се претпоставува дека дошло до заразувања, односно органот надлежен за работи на санитарната инспекција на чија територија заболеното лице има живеалиште.

Член 3

Пријавувањето според член 2 на овој правилник се врши врз основа на клиничка или лабораториска дијагноза.

Ако пријавувањето се врши врз основа на клиничка дијагноза, индивидуална пријава се поднесува во рок од 24 часа од поставувањето на дијагнозата.

Ако освен клиничка дијагноза е преземено лабораториско испитување заради потврда на дијагнозата, изолација и идентификација на причинителот, дијагнозата со повторна пријава се потврдува или менува во рок од 24 часа од часот на добивањето конечни лабораториски резултати.

Член 4

Дијагнозата за болеста се запишува на латински јазик и задолжително се шифрира според последната верзија на Меѓународната класификација на болестите и причините за смрт. За шифрирање се користат шифрите со три односно со четири броја, ако е поблиската дијагноза односно етиологијата позната. Шифрирањето се врши според Листата на шифрите на меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт (МКВ – IX ревизија) за шифрирање на заразните болести задолжителни за пријавување, што е печатена кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 5

Ако здравствената организација во која заболеното лице е сместено заради изолација или лекување, или друга здравствена организација, во текот на лекувањето утврди дијагноза со која се менува првобитната дијагноза што е пријавена кај надлежната здравствена организација, должна е за тоа да ја извести здравствената организација која го упатила болниот на лекување, како и надлежната здравствена организација на која и е претходно пријавено.

Член 6

Пријавата на епидемија на заразна болест ја поднесува здравствената организација која ќе ја утврди епидемијата на заразна болест.

Здравствената организација од став 1 на овој член ја пополнува пријавата во дупликат и ја доставува до здравствената организација односно до органот од член 2 став 2 на овој правилник.

Член 7

По исклучок од одредбите на чл. 2 и 6 на овој правилник здравствената организација која ќе утврди заболување или смрт од колера, чума, голема сипаница, вирусни хеморагични трески или заразна болест чиј причинител е познат, или ќе се посомнева дека постои заболување или епидемија на некоја од тие болести му поднесува пријава на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

Во случајот од став 1 на овој член пријавата се поднесува со телекс, телеграма или телефон веднаш по сознанието за фактите од тој став, односно веднаш штом ќе се посомнева дека тие постојат.

Член 8

Пријавата на епидемија на заразна болест се врши веднаш, а писмено во рок од три дена од денот на сознанието за појава на епидемија, а одјавата на епидемија на заразна болест – по истекот на двоен инкубационен период за болеста што предизвикала епидемија.

Епидемија на грип се пријавува седмодневно, сметајќи од денот на прогласувањето на епидемијата па додека болеста трае во епидемиска форма. Пријавување на епидемијата се врши од први до седми, од осми до четиринаесетти, од петнаесет до дваесет и први и од дваесет и втори до крајот на месецот.

Член 9

Пријава на заразна болест се поднесува на образецот број 1, пријава на епидемија на заразна болест – на образецот број 2, пријава на епидемија на грип – на образецот број 3, одјава на епидемија на заразна болест – на образецот број 4, а пријава на повредување од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно – на образецот број 5, што се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 10

Во согласност со сојузните прописи за евиденциите во областа на здравството и за прописите за статистичките истражувања од интерес за целата земја републичките односно покраинските органи на управата односно здравствената организација определена со републички односно со покраински пропис му поднесуваат на Сојузниот завод за здравствена заштита седмодневно извештај за движењето на заразните болести, во рок од три дена од денот на добивањето извештај од територијата на републиката односно на автономната покраина, како и одјава на епидемијата на заразна болест.

Член 11

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за пријавување на заразни болести („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/77 и 8/80).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-981
19 јули 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита
, д-р Ѓорѓе Јаковљевиќ, с. р.

ЛИСТА ЗА ШИФРИТЕ

НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА БОЛЕСТИТЕ, ПОВРЕДИТЕ И ПРИЧИНИТЕ ЗА СМРТ (МКБ - IX РЕВИЗИЈА) ЗА ШИФРИРАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

1. Активна туберкулоза (Tuberculosis activa) - 010-018
2. Беснило (Lyssa) - 071
3. Брил-Цинсера болест (Morbus Brill Zinsser) - 081.1
4. Бруцелоза (Brucellosis) - 023
5. Антракс (Anthrax) - 022
6. Црвенка (Rubella) - 056
7. Детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta) - 045
8. Дифтерија (Diphtheria) - 032
9. Дизентерија (Dysentaria bacillaris) - 004.0-004.9 Бацилоносител на дизентеријата V02.3
10. Ехинококоза (Echinococcosis) - 122
11. Ентероколитис (Enterocolitis) - 008.0-008.8, (освен 008.5) Недоволно дефинирани цревни инфекции - 009 и 008.5
12. Гонореја (Gonorrhoea) - 098
13. Грип (Influenza) - 487
14. Губа (Lepra) - 030
15. Инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectiosa) - 075
16. Колера (Cholera asiatica) - 001 Бацилоносител на колера V02.0
17. Чума (Pestis) - 020
18. Легионарска болест (Legionellosis) - 482.8
19. Лептоспирози (Leptospiroses) - 100
20. Маларија (Malaria) - 084.0-084.6 Носителство на паразитот на маларија V02.9
21. Мали сипаници (Morbilli) - 055
22. Менингококен менингитис (Meningitis epidemica) - 036.0
23. Овчи сипаници (Varicella) - 052
24. Пегав тифус (Typhus exanthematicus) - 080
25. Повратна треска (Febris recurrens) - 087.0
26. Q треска (Q febris) - 083.0
27. Салмонелози (Salmonellosis):
Паратифус А - 002.1
Паратифус В - 002.2
Труење со храна предизвикано со салмонели - 003.0
Други салмонелози - 003.1-003.9
Бацилоносител на салмонелоза - V02.3
28. Сифилис (Syphilis) - 090-097
29. Стрептококни воспаленија на грлото (Angina streptococcica) - 034.0
30. Шарлах (Scarlatina) - 034.1
31. Шуга (Scabies) - 133.0
32. Тетанус (Tetanus) - 037 Tetanus neonatorum - 771.3.
33. Црвен тифус (Typhus abdominalis) - 002.0 Бацилоносител на црвен тифус - V02.1
34. Трихиноза (Trichinosis) - 124
35. Туларемија (Tularemia) - 021
36. Големи сипаници (Variola vera) - 050
37. Голема кашлица (Pertussis) - 033.0
Голема кашлица, друго - 033.1-033.9
38. Вирусна жолтица (Hepatitis virosa):
Хепатитис virosa А - 070.0, 070.1
Хепатитис virosa В - 070.2, 070.3
Хепатитис virosa - Недиференциран 070.4-9
Носителство на хепатитис V антиген 102.6
39. Вирусни хеморагични трески (Febres haemorrhagicae virosae): 065, 078.6-078.8
40. Вирусен менингитис (Meningitis virosa)
Менингитис што го предизвикува вирусот сохакски - 047.0
Менингитис што го предизвикува вирусот ЕЧО - 047.1
Менингитис што го предизвикува вирусот herpes simplex - 054.3
Менингитис што го предизвикува вирусот на лимфоцитарен хориоменингитис - 049.0
Менингитис што е предизвикан од неозначен вирус - 047.9
41. Заразно труење со храна предизвикано од бактерии, освен со салмонели (Toxiinfectio alimentaris) - утврден причинител:
Стафилококно - 005.0
Ботулизам - 005.1
Clostridium perfringens - 005.2
Други клостридии - 005.3
Vibrio parahaemolyticus - 005.3
Бактериски труења со храна предизвикани од други причинители - 005.8
Труење со храна неозначено - 005.9
42. Заразно воспаление на мозокот (Encephalitis)
Централноевропски енцефалитис - 063.2
Енцефалитис кај паротитис - 072.2
Менингококен енцефалитис - 036.1
Енцефалитис кај рубела - 056.0
Енцефалитис по варичела - 052
Енцефалитис по мали сипаници - 055.0
Постинфективен енцефалитис - неозначен - 323.9
43. Заушки (Parotitis epidemica) - 072
44. Золта треска (Febris flava) - 060

Образец бр. 1

ПРИЈАВА НА ЗАБОЛУВАЊЕ - СМРТ ОД ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

Сомнение за заболувања, бацилоносителство, паразитоносителство на маларија, односно носителство на НВ₁ антиген
Здравствената организација која поднесува пријава _____

Место _____ Општина _____ СР/ САП _____

Улица и број _____ Тел. бр. _____

Реден број на книгата на евиденцијата за заразни болести _____

Податоци за болниот:

Презиме и име на таткото и име _____

Ден, месец и година на раѓањето _____

Пол _____ Каде е вработен или се школува _____

Работа што ја врши (детално) _____

Податоци за болеста:

Заболување: дијагноза _____

причинител _____

шифра (МКБ) _____

Датум на заболувањето: ден _____ месец _____ година _____

Датум на смртта: ден _____ месец _____ година _____

Болеста утврдена: клинички
лабораториски

Болниот е: упатен во болница

ДА

НЕ

изолиран

ДА

НЕ

ставен под здравствен надзор

ДА

НЕ

Материјалот земен за лабораториска анализа

НЕ

НЕ

Болниот е вакциниран против оваа болест

ДА

потполно

непотполно

Датум на последната вакцинација – ревакцинација

ревакциниран ревакцинацијата не е за-
должителна _____

Во _____

(презиме и име на лекарот)

Датум _____

ЛИСТА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1. Активна туберкулоза (Tuberculosis activa)
2. Беснило (Lyssa)
3. Брил-Цинсера болест (Morbus Brill-Zinsser)
4. Бруцелоза (Brucellosis)
5. Антракс (Anthrax)
6. Црвенка (Rubella)
7. Детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta)
8. Дифтерија (Diphtheria)
9. Дизентерија (Dysenteria bacillaris)
10. Ехинококоза (Echinococcosis)
11. Ентероколитис (Enterocolitis)
12. Гонореја (Gonorrhoea)
13. Грип (Influenza)
14. Губа (Lepra)
15. Инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectiosa)
16. Колера (Cholera asiatica)
17. Чума (Pestis)
18. Легионарска болест (Legionellosis)
19. Лептоспирози (Leptospiroses)
20. Маларија (Malaria)
21. Мали сипаници (Morbilli)
22. Менингококен менингитис (Meningitis epidemica)
23. Овчи сипаници (Varicella)
24. Пегав тифус (Typhus exanthematicus)
25. Q треска (Q febris)
26. Повратна треска (Febris recurrens)
27. Салмонелози (Salmonellosis)
28. Сифилис (Syphilis)
29. Стрептококно воспаление на грлото (Angina streptococcica)
30. Шарлах (Scarlatina)
31. Шуга (Scabies)
32. Тетанус (Tetanus)
33. Цревен тифус (Typhus abdominalis)
34. Трихиноза (Trichinosis)
35. Туларемија (Tularemia)
36. Големи сипаници (Variola vera)
37. Голема кашлица (Pertussis)
38. Вирусна жолтица од типот А, типот В и неопределен тип (Hepatitis virosa A, Hepatitis virosa B, Hepatitis species non identificata)
39. Вирусни хеморагични трески (Febres Haemorrhagicae virosae)
40. Вирусен менингитис (Meningitis virosa)
41. Заразно труење со храна предизвикано од бактерии, освен салмонелоза (Toxiinfescio alimentaris)
42. Заразно воспаление на мозокот (Encephalitis)
43. Заушки (Parotitis epidemica)
44. Жолта треска (Febris flava)

Образец бр. 2

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

КОЈА ПРИЈАВУВА ЕПИДЕМИЈА _____

Место _____ Општина _____ СР/САП _____ Улица и број: _____

Тел. бр. _____

ПРИЈАВА НА ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

Заболување што се појавило во епидемиска форма:

Дијагноза _____

Причинител _____
 Шифра (МКВ) _____

Датум на почетокот _____ Датум на откривањето на епидемијата _____
 Зафатена населба-населби _____ Број на жители _____
 Зафатена групација (школа, колектив и др.) _____ Број на експонирани _____
 Број; на заболени _____ умрени _____ хоспитализирани _____ сомнителни _____
 Извор на заразата: утврден или претпоставен _____
 Пат на пренесување: утврден или претпоставен _____
 Причинител: докажан, во испитување _____
 Клинички знаци: _____
 Преземени мерки (хоспитализација, вакцинација, ДДД и др.) _____

Епидемиолошка прогноза заснована врз досегашните испитувања _____

Неопходна помош:

– во кадри _____
 – во опрема _____
 – во средства _____
 Помош побарана од _____

Датум на поднесувањето на пријавата _____

Овластено лице, _____

М. П. _____

Образец бр. 3

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
 КОЈА ПРИЈАВУВА ЗАБОЛУВАЊЕ _____

Место _____ Општина _____ СР/САП _____

Улица и број: _____ Тел. бр. _____

ЗБИРНА ПРИЈАВА НА ЗАБОЛУВАЊЕ – СМРТ ОД ГРИП

За периодот од _____ до _____ година _____

Групи според
 возраста

Заболени

Умрени

0 до 6 години
 7 до 19 години
 20 до 59 години
 60 и повеќе години
 Вкупно

Датум на поднесувањето на пријавата _____

Овластено лице, _____

М. П. _____

Микробиолошки истражувања:
на болни

Вид на материјалот	Број на испитаните лица	Број на лицата со позитивни резултати	Вкупно испитани мостри

население (контакти и други)

на материјал
(вода, храна и др.)

Вид материјал	Број на мостри	Број на мостри со позитивни резултати

Други познати податоци значајни за појавата и ширењето на епидемијата и за спроведените мерки, предлози и сл.

Датум на погнесувањето на извештајот

Овластено лице,

М.П.

Образец бр. 5

Антирабична станица _____

СР/ САП _____

ИНДИВИДУАЛНА ЛИСТА НА АНТИРАБИЧНО ТРЕТИРАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА

Име и презиме на повреденото лице _____ Возраст _____

Занимање _____ Адреса _____

Ден и место на повредата _____

Локализација и број на повредите _____

Опис на повредите _____

Опис на повредите: лесна тешка преку облеката на голо контакт

Раната крварела: да не АТ Заштита примил да не

Датум на поранешните повреди: _____ Дали е тогаш антирабично третиран (датум, вид на вакцинацијата) _____

Животното што нанело повреда (опис) _____ Група (А) (В) (С) (D)

Живо Убиено Побегнало Загинало Непознато Познато

Адреса на сопственикот _____

Вакцинирано (кога) _____ Невакцинирано _____

Изјва на повредениот: (каснувањето провоцирано, и др.) _____

Ветеринарски преглед: 1 ден; Здраво Болно 5, ден; Здраво Болно 10, ден; Здраво Болно

Микроскопски наод на ден _____ ТФА _____ Негри _____

Биолошка проба _____

Да се запише знакот x во соодветниот квадрат

ТРЕТИРАЊЕ

1. ЛОКАЛНА ОБРАБОТКА НА РАНАТА

Датум на обработка _____ во здравствена организација _____

Начин на обработка _____

2. АНТИРАБИЧЕН СЕРУМ ХУМАН АНТИРАБИЧЕН ИМУНОГЛОБУЛИН

Датум на апликација _____ во здравствена организација _____

Место на апликација (локализација) _____

Количина на дадениот серум во i.j. _____ во ml _____ Број на серијата _____ Производител _____

Проба на чувствителноста не е позитивно. Десензибилизација е, не е вршена. Забелешка (евентуални реакции) _____

3. АНТИРАБИЧНА ВАКЦИНА

HDC Дена	Датум на вакцинирање	Број на серијата Производител	Количина во ml	Забелешки (евентуални реакции)
0				
3				
7				
14				
30				

(потпис на лекарот)

541.

Врз основа на член 51 став 1 точка 7 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСКОПУВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНИ ЛИЦА

Член 1

Умрени лица се ископуваат и пренесуваат на начинот и под условите што се пропишани со овој правилник.

Член 2

При ископување на умрено лице, без оглед на причината на смртта и начинот на закопот, мора да се изврши дезинфекција на сандакот со петпроцентен раствор на формалин, а гробницата и непосредната околина со хлорен вар или со друго соодветно дезинфекционо средство.

Лешот на лице кое умрело од антракс, дифтерија, дизентерија, колера, чума, превен тифус, паратифус А и В, вирусни хеморагични трески, заразна жолтица или жолта треска, а кое било закопано во дрвен сандак, може да се ископа дури по истекот на една година од денот на закопот.

Член 3

Лицата што работат на ископување на умрени лица не смеат да имаат рани, красти или исечени места на кожата, а за време на работата мораат да носат заштитна облека со гумена престилка, гумени долги ракавац и гумени чизми.

Заштитната облека и обувките од став 1 на овој член не смеат да се употребуваат за други цели и мораат да се дезинфикуваат по секоја употреба.

Член 4

Умрено лице што било закопано може да се пренесува само во метален сандак кој е ставен во дрвен сандак, без оглед на тоа со кое превозно средство се пренесува. Ако умреното лице било закопано во дрвен сандак, по ископувањето се става во метален сандак кој мора да се залепи и да се стави во дрвен сандак така што да не може да се поместува.

Останките од леш на лице кое заради пренесување се ископуваат по десет години од денот на закопот, мораат да се сместат во метален или дрвен сандак.

Член 5

Лешот на лице што умрело од некоја заразна болест од член 2 став 2 на овој правилник, а кое не било закопано, може да се пренесе само во затворен и залемен метален сандак кој се става во дрвен сандак. Лешот мора да биде зтавиткан во платно натопено со соодветен раствор на дезинфекциско средство врз база на фенол или крезол, а празнината на металниот сандак исполнета со струганици.

Лешот на лице што умрело од некоја заразна болест која не е наведена во член 2 став 2 од овој правилник или чија смрт настапила од други причини, а кое не било ни закопано, мора да се смести во дрвен сандак изработен од тврдо дрво така што да може наполно да се затвори. Ако таквиот леш се пренесува со средства на јавниот сообраќај, мора да се смести во залемен метален сандак кој е ставен во дрвен сандак.

Како средства за превоз на умрени лица, во смисла на овој правилник, се сметаат: автобус, автомобил, камион, брод, железнички вагон, авион и специјални превозни средства кои служат исклучително за пренесување на умрени лица.

Член 6

Умрено лице може да се пренесува со автобус или автомобил кој служи за превоз на патници, односно со камион само под услов со него истовремено да не се превезуваат патници ниту каков било друг товар, како и тоа, умреното лице да е опремено на начинот пропишан во член 4 односно во член 5 на овој правилник.

Член 7

Пренесување на умрено лице со брод може да се врши во посебно определен и одвоен бродски простор во кој не смее да се превезува ништо друго освен предметите што спаѓаат во опремата на умреното лице.

Ако умреното лице се пренесува со брод кој превезува патници, пренесувањето може да се врши само во посебна кабина односно друга бродска просторија, непристапна за патници и во која не се превезуваат никакви други предмети.

Член 8

Пренесување на умрено лице со железница може да се врши само во посебен – затворен вагон. Во еден вагон можат да се пренесуваат и повеќе умрени лица.

Ако умреното лице се наоѓа во затворена мртвечка кола, тоа може да се превезува и во отворен железнички вагон.

Член 9

Пренесувањето на умрено лице со авион во редовниот воздушен сообраќај, може да се врши само во определен простор (багажник), под услов тој простор на погоден начин да е одвоен од просторот за багаж.

Пренесување на умрено лице со посебен авион може да се врши и во патничка кабина под услов умреното лице да е опремено на начинот пропишан во член 4 односно во член 5 од овој правилник.

Член 10

Ископувањето и опремувањето на умрено лице како и опремувањето на умрено лице кое не било закопано, заради пренесување од едно место во друго на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, или од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, може да се врши само во присуство на работник надлежен за работи на санитарната инспекција или друго лице што тој орган ќе го овласти.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, опремувањето за пренесување на умрени воени лица и припадници на милицијата, може да се врши во присуство на лекар од организацијата на здружен труд во која умрело лицето чиј леш се пренесува, односно во присуство на воен или друг определен лекар.

Член 11

Пренесување на умрено лице од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да се врши само по претходно прибавено одобрение што го издава Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи.

Лицето што бара одобрение за пренесување на умрено лице од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија е должно, кон барањето да приложи доказ за смртта на лицето чие пренесување се бара. Во барањето за пренесување, мора да се наведе дали умреното лице било закопано, како и местото, републиката односно

автономната покраина во која ќе биде закопано, превозното средство со кое ќе се изврши пренесувањето и граничниот премин преку кој ќе се изврши пренесувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесуваат и на пренесувањето на урни од странство заради закоп во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 12

Одобрение за пренесување на умрено лице не е потребно кога се пренесуваат лица што не се умрени од различни болести и кои не биле закопани, ако во времето на смртта престојувале во странство со важечка патна исправа на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Одобрение не е потребно ниту за пренесување на урна ако лицето чија урна се пренесува во времето на смртта престојувало во странство со важечка патна исправа на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 13

Ископување и опремување на умрено лице односно опремување на умрено лице кое не било закопано, заради пренесување од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во транзит), како и затворање, лемење и печатење на сандакот, може да се врши само во присуство на овластен работник на надлежно дипломатско односно конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во државата од која умреното лице се пренесува.

Во случајот од став 1 на овој член, сандакот во кој е опремено умреното лице заради пренесување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, мора да биде запечатен со печат на дипломатското односно конзуларното претставништво чиј овластен работник присуствувал при ископувањето и опремувањето.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако за ископувањето и опремувањето на умреното лице прописите на државата од која се пренесува, ги предвидуваат санитарните услови предвидени со овој правилник, како и присуство на надлежен орган на таа држава, шефот на надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да одлучи овластениот работник на претставништвото да не присуствува при ископувањето односно опремувањето на умреното лице.

Член 14

Овластениот работник на надлежниот орган, организацијата на здружен труд односно дипломатското или конзуларното претставништво (чл. 10 и 13) кој присуствува при ископувањето и опремувањето на умреното лице е должен да утврди дали се спроведени мерките пропишани со овој правилник.

Член 15

За пренесување на умрено лице преку граница или од територијата на една на територијата на друга република односно автономна покраина, потребна е спроводница која се издава на образец кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Спроводницата за пренесување на умрено лице од територијата на една на територијата на друга република односно автономна покраина и спроводницата за пренесување на умрено лице од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, ја издава органот на уп-

равата надлежен за работи на санитарната инспекција чиј работник односно друго овластено лице присуствувало при ископувањето и опремувањето.

Ако умреното лице се пренесува од воена единица или од единица на милицијата во која умрело, спроводницата за пренесување ја издава определен лекар на таа единица кој присуствувал на опремувањето на умреното лице.

Спроводницата за пренесување на умрено лице од странство заради закоп во Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во транзит преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ја издава надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во државата од која се пренесува умреното лице.

Спроводницата за пренесување на умрено лице во транзит преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се издава врз основа на одобрение за пренесување издадено од државата од која умреното лице се изнесува и од државата во која умреното лице се пренесува заради закоп.

Член 16

Лицето кое пренесува умрено лице од странство заради закоп во Социјалистичка Федеративна Република Ју-

(штембил на органот што ја издал спроводницата)

СПРОВОДНИЦА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНО ЛИЦЕ

А. Податоци за умреното лице:

1. Семејно (за мажени жени и моминско), татково и родено име
2. Ден, месец, година, место и земја на раѓањето
3. Државјанство
4. Час, ден, месец, година, место и земја кога и каде е настапила смртта
5. Причина за смртта (на латински јазик и на еден од јазиците на народите односно народностите на Југославија)
6. Дали умреното лице било закопано (да-не)*

Б. Други податоци:

1. Место, република (автономна покраина), односно земја во која се пренесува умреното лице
2. Превозно средство со кое ќе се изврши превозот и начин на превозот
3. Место на преминување на државната граница
4. Начин на кој е утврден идентитетот на умреното лице
5. Број на одобрението за пренесување на умреното лице и назив на органот што го издал одобрението
6. Одобрението издадено на барање од:
7. Пренесување на умреното лице се врши во придружба на:

Бидејќи причината за смртта е заразна болест - болест која не е заразна,* опремувањето на умреното лице е извршено на начинот пропишан во член 5 од Правилникот за условите и начинот на ископување и пренесување на умрени лица (метален-дрвен-метален и дрвен сандак).*

(датум на издавање на спроводницата)

М. П.

(потпис на издавачот на спроводницата)

*) Непотребното да се прецрта

гославија е должно за издаденото одобрение за пренесување, датумот на пренесувањето и местото од каде умреното лице ќе се пренесе, да го извести надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во државата од која умреното лице се пренесува, пред пристапување кон опремување на умреното лице.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и начинот на ископување и пренесување на мртвци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/76 и 8/80).

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-981

19 јуни 1985 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

Образец на спроводницата за пренесување на умреното лице
(формат 210 × 297 mm)

542.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76 и 56/80), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, издава

НАРЕДБА**ЗА ЛЕКОВИТЕ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА КОНТРОЛА**

1. Организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат лекови се должни, покрај редовна контрола, да вршат и посебна контрола на лековите што ги произведуваат или увезуваат, и тоа на:

- 1) готовите лекови што содржат серуми или вакцини;
- 2) готовите лекови што содржат крвни деривати (албумин, нормални и специфични гама глобулини, фибриноген, криопреципитат, интерферон и др.);
- 3) готовите лекови што содржат антибиотици;

543.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ**

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/85) во точка 1 податоците под реден број 16 се менуваат и гласат:

„16. „Мостар”	05,30	08,10	1	06,00	10,00	1, 2, 4
	05,30	21,00	2,4	05,25	10,00	3
	05,30	08,00	5	06,00	14,00	5
	06,30	08,00	3,6	15,30	21,30	1
	17,30	20,30	7	17,30	21,30	2,4,5
	18,00	21,00	1,5	15,30	22,00	3
	16,30	19,00	3	10,00	14,00	7
				18,00	20,00	7.”

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

VI/бр. 4310/1

1 август 1985 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

544.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО СМЕТКОВОДСТВО ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО****Член 1**

Во Упатството за содржината и начинот на водење на Единствен план на сметки на општественото сметководство во Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/85), чл. 60 и 61 се бришат.

Член 2

Во образецот „Биланс на состојбата на општествени-те средства на сметките на општественото сметководство” се вршат следните дополненија:

4) готовите лекови што содржат кардиотонични гликозида;

5) готовите лекови што содржат инсулин;

6) прва серија од секој новоодобрен готов лек пред неговото пуштање во промет.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за лековите што подлежат на посебна контрола („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/77).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2293

7 август 1985 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

1) по зборовите: „Ликвидација на пресметките меѓу пресметковното седиште на Службата и организационите единици на Службата на неговото подрачје 598”, се додаваат зборовите: „Неликвидирани уплати на граѓаните 599”;

2) под текстот на образецот, на средината од страната се става ознаката: „МП”, а десно од неа зборот: „потпис”.

Член 3

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

50 бр. 1/43

1 август 1985 година

Белград

Генерален директор
на Службата на општестве-
ното книговодство,
м-р Џемшит Дуриќи, с. р.

545.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ВИДОТ, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДНООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Упатството за видот, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84 и 67/84) во точка 59 одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) износот на динарите се испишува со бројчени ознаки во динари, без пари. Пред износот на динарите се ставаат две паралелни цртици или ѕвездичка, а зад износот на динарите – точка и цртица (.-).

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

50 бр. 1/44
1 август 1985 година
Белград

Генерален директор
на Службата на општественото книговодство,
м-р Џемшит Дуриќи, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бошњак Мије Павле;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Башиќ Стојана Драган, Камбур Авде Ахмед, Михалчић Богољуба Марко, Стоисављевиќ Петра Боро;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бајрић Мује Алија, Бојанић Јована Лазар, Гламочић Стеве Бранко, Симикић Ђорђа Живојин, Шабовић Халила кемал;

Од СР Србија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бакоч Лазара Мирослав;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Голубовић Најдана Часлав;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аничкић Миладена Живан, Ђорђевић Спасоје Драгољуб, Јовановић Живка Михајло;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аранђеловић Тадије Христивоје, Милосављевић Светозара Драгољуб, Милошевић Момчила Србислав, Раднић Миленка Јован, Стаменић Госпаве Драган, Стевановић Добросава Владимир, Стојановић Милисава Александар, Стојковић Кузмана Стојан, Тодосијевић Драгутина Вучко, Трујић Виктор Коста;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арсин Радосава Радан, Богдановић Божицара Љубомир, Цветковић Владимира Тугомир, Грујић Илије Петар, Михајловић Душана Вукашин, Младеновић Стоимира Мирослав;

Од САП Косово

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Докниќ Бидака Радојко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абази Бајрама Фадил, Ајвази Арифа Муса, Дибрани Гајазита Рахим, Хајрулах Мехмета Тахири, Краснићи Халила Хетем, Вукадинов Витормира Зоран.

бр. 41
10 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јурашек Стјепана Зденко

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

1. Пек-Мргудовић Илије Румица;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бојчић Артура Твртко;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кошић-Варошћан Стјепана Марјана, Сладић-Биро Јосипа Антина, Утробичић Ивана Миховил, Вилајтовић-Перипић Стевана Марија;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Кнежевић Емила Вељко, Николин-Маричић Милета Маријана;

Од САН Војводина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђуровић Радоје Светозар, Лаврнић Петра Јован, Станић Петра Стево;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Остојић-Крнета Јована Зора

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богдановић Јована Милорад, Кујунџић Драгољуба Миодраг, Николић Душана Лазар, Вукмановић Илије Љубомир, Зурковић Петра Никола;

– за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Вукменовић Илије Милан;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Будимир Милан Богдан, Црнчевић Васе Мирко, Дувњак Симе Бранко, Бура Јожефа Емилија, Караџиновић Васе Шпиро, Козомара Јове Ђорђе, Лукиќ Лазара Ѓорѓе, Ненадов Ненада Бранислав, Платиша Илије Милан, Самарџија Николе Душан, Стојковић Славка Миланко, штрбоја Јована Рада;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Атанасковић Александра Светозар, Бацковић Богдана Миленко, Бартош Стевана Имре, Чобановић Стеве Сава, Драговић Радована Владислав, Гајић-Путник Живана Радослава, Гере-Рац Јаноша Терезија, Гроза Божицара Михајло, Гугић Јована Боривоје, Јовичић Лазара Бошко, Кеча Обрада Милан, Митровић Младена Момир, Николић Павла Живко, Новаковић Јове Ранко, Паланчки Милорада Душко, Петровић Хранислава Милош, Поповић Павла Душан, Ранковић Недељка Василије, Сечански Милорада Ђорђе, Селеши-Ваго Јаноша Ласло, Србанов Раде Милан, шарац Тодора Лука, Таталевић Михајла Никола, Вељков Бранка Озрен, Загорчић Васе Илија;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Милоша Петар, Бајић Давида Ђуро, Чиеф Мартина Јанко, Делић-Дракулић Милице Мара, Дугошија-

-Живковић Бранка Смиља, Ђалинац Лазара Данило, Ђисалов Ђуре Милан, Гидић Радислава Бранислав, Гржибовски Стјепана Адолф, Илин Душана Тима, Иванковић-Ненадов Велимира Марија, Јовановић Живана Милан, Јовић Живана Стеван, Карбан Јосипа Рудолф, Кашић-Голушин Марка Јованка, Кијац Обрада Радомир, Лазић Милована Борислав, Марковић Лазе Душан, Матковић Јосипа Драгутин, Мере-Карели Јосипа Јелисавета, Миленковић Миленка Предраг, Милинковић Срете Новак, Милосављевић Борисава Драгослав, Миловановић Недељка Радислав, Минић Стевана Милан, Надлачки Саве Радован, Недељков-Гаврилов Нестора Радославка, Недељковић Гавре Ђорђе, Немчевић Николе Милан, Нићин Ивана Александар, Николић-Шаровић Симе Марија, Орос Иштвана Јожеф, Паланачки Стевана Олга, Петаковић-Тодоров Славка Драгица, Пилић Стојана Станко, Радмиловић Љубомира Младен, Радомировић Стојана Чеда, Раковић Петра Бранислав, Режа Богдана Лазар, Селеш-Бозоки Ане Марија, Симин-Јањатовић Илије Софија, Слипчевић Андрије Георгије, Старчевић-Радаковић Ђуре Анђелија, Стефановић Љубише Драгољуб, Стојановић Божицара Томислав, Стојковић-Бајић Цветина Мирјана, Вајдле Мирослава Јован, Варга Андрије Андрија, Видовић Васе Вељко, Влашкалић Милана Ђорђе, Зорић Паје Милан, Живковић Томе Богдан;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Илек Јосипа Мирко, Милетин Лазара Вељко;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабин Лазара Јованка, Џоцек Стевана Иштван, Јонаш Јана Јан, Јовановић-Ђурчић Исе Наталија, Кари-Вуковић Милисав Драгица, Кошут Павела Павел, Крижов Павла Павел, Марјановић Андрије Фрања, Радовановић Десимира Лазар, Срдић Мане Драган, Шифел Јозефа Јозеф;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Брња Јанка Звонко, Ђурђевић Стевана Томислав, Ѓрић-Качански Средоја Јелена, Лекић Јове Милош, Мећедовић-Милутиновић Петра Загорка, Миливојац Раде Јован, Мунитлак Срећка Драган, Освелд-Барић Јураја Вера, Перић Стеве Драган, Радосављевић-Касабашић Милоша Верица, Ратко-Ѓвоздић Милутина Даница, Сарић Саве Драгомир, Станојевић-Мандић Петра Мила, Струхарик Јозефа Ана, Васић Петра Миодраг, Васин Васе Драгица, Веселиновић-Крмпотић Милана Видосава, Журовски Јана Владо;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Братић Ђорѓа Богдан, Ђорђевић Лазара Сава, Миладиновић Пере Радосав, Мохачи Јаноша Јанош;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Драгић Јордана Трајан, Фићи Стевана Ференц;

Бр. 42
28 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на добрососедска соработка и пријателски односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Сан Марино, да се

одликуваат:

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Marino Bollini – советник на Владата на Република Сан Марино; Primo Bugli – советник на Владата на Република Сан Марино; Guglielmo Giusti – советник на Владата на Република Сан Марино; Vittorio Meloni – советник на Владата на Република Сан Марино; Giuseppe Rossi – советник на Владата на Република Сан Марино.

Бр. 45
1 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|------|
| 533. Правилник за измени и дополнења на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги ————— | 1265 |
| 534. Правилник за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести и за лицата кои подлежат на таа обврска ———— | 1266 |
| 535. Правилник за мерките за заштита од внесување и за сузбивање на колера, чума, вирусни хеморагични трески, холта треска и маларија — | 1272 |
| 536. Правилник за условите и начинот на водење податоци за лабораториските испитувања и за давање известувања за причинителите на одделни заразни болести ————— | 1273 |
| 537. Правилник за условите за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести ——— | 1275 |

	Страна		Страна
538. Правилник за здравствените прегледи на лицата што преболеле цревен тифус, бациларна дизентерија или салмонелоза — — — — —	1275	543. Наредба за измена на Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа можат да бидат отворени — — — — —	1288
539. Правилник за здравствените прегледи на лицата ставени под здравствен надзор заради спречување на заразни болести — — — — —	1277	544. Упатство за дополненија на Упатството за содржината и начинот на водење на единствен план на сметки на општественото сметководство во Службата на општественото книговодство — — — — —	1288
540. Правилник за начинот на пријавување на заразни болести — — — — —	1278	545. Упатство за измена на Упатството за видот, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство — — — — —	1289
541. Правилник за условите и начинот на ископување и пренесување на умрени лица — — — — —	1285	Одликувања — — — — —	1289
542. Наредба за лековите што подлежат на посебна контрола — — — — —	1288		